

ДОТИМ РИТОВСКИ



РЕВОЛУЦИОННАТА ДЕЯНОСТ НА
КЛУМЕ ВЕСЛИЕВСКИ - ОВЧАРОТ

ПРОДАЕДО
27.06.1989г.

БОТИН РИТОВСКИ

НАУМЕ ВЕСЛИЕВСКИ - "ОЧАРОТ"



Секое сеќавање за револуционерите е одговорност пред историјата, автентична возвуда на спомените од историја и хубето во неа. Тешко е тоа да се смести во неколку страници. Тоа сепак би било само исечок за да се задоволи желбата, да се каже нешто за човекот и револуцијата, за виорот на војната во која се калеми за да стасаме до ова наше денес. Некои наши другари не ја видат светлината за која се боревме, но ги понесовме нивните идеали за да ги вградиме во современоста. Еден од многуте кој остана и ја дочека слободата, чиј шин засекогаш остане длабоко во сеќавање, е револуционерот и легендарниот командант на првата регуларна македонска војска кој беше командант на првата баталјон "Мирче Ацев" е Науме Веслиевски - Очарот.

Науме Веслиевски е роден во 1921 год. во востаничкото револуционерно село Златари од мајка Илишка и татко Танко. Потекнува од сироманско селско земјоделско пчелбарско семејство. Село Златари се наоѓа на подножјето на планината Баба со врвот Пелистер /2600 м/, Оушта Гора /1900 м/, Бигла /1933 м/. Пресна се наоѓа на крајниот југ на Југославија. Преснинскиот регион е пасишен и поради тоа уште одамна еден дел од населението беше ориентирано кон пчелбарството и одаме во разни замји кон Југославија и прекуокеанските земји. Така татако му на Науме Танко, уште во раната младост отиде на пчелба во Истанбул - Турција во Северна Америка, за да го прекрани своето семејство кое беше многучлено.

Науме основисто училиште, четврто одделение, заврши 1952 год во село Златари. Поради слабите материјални можности не го продолжи

школуванто, остана на село да ги работи селскиот ~~работи-земјоделие~~, да чува стока, овци и др. Во раните млади години го почуствува ма-
котри~~ни~~нот неснослив живот, селските наки, ~~некраничната~~ эксплоатацијата над селаницот и работникот од тогашните ~~години~~. Како млади-
нец беше со напредна мисли - идея.

На 15 септември 1941 год. Науме беше повикан од бугарската фашистичка окупаторска власт на отодукување воен рок. Воената обврска ја служеше во Трети артилериски полк на Н.В.цар Борис III специјална батерија - телефонист во град Пловдив - Бугарија. Во ~~всоката~~ со другите војници - македонци (битолчани, прилепчани, велешани и струмичани) пееја македонски песни. Науме и Крсте Соколовски од истото село беа најблиски, најверни и верајлини другари уште од детството и во партизани до крај останаа верни другари. Науме и Крсто како патриоти - македонци и напредни младинци не искааа да служат во бугарската фашистичка армија. Двајцата уште пред да ги пуштат на отсуство се договорија да не се враќаат во бугарската војска и решија да сдат во партизани. Во првата декада на април 1942 год. без пуштени на отсуство и тогаш се поврзаа со секретарот на партиската организација Ните Гајтановски и минаа во илегалство. Партиските организации во селата: Златари, Солотско, Подмочани, Покрвени и Каре~~в~~ Двор го пристапија Науме заедно со другите илегалици (Илија Сирковски, Крсте Соколовски и др.) Исто така водеша грима за спстанок со храна и друго и за нивното обезбедување од непријателите. Особено во село Покрвени посебна грима водеше и кој постојано беше заедно со цивилен членот на ракиските реонскиот и војниот комитет на КПЈ за Пресна под италијанска фашистичка окупација Ните Трповски - Војводата, а доаѓање и Јосиф Јосифовски - Горче - Секретарот, инструктор на Покрвенискиот на КПМ при месниот комитет на КПЈ за Пресна и одржаваа сопствени.

Во 1942 год. летото, Науме Веселиевски - Овчарот стана член на Партијата. Во духот на одлука на Покрвенискиот комитет на КПМ и Гла-



ниот штаб на НОВ и ПОМ за формирање партизанска единица во Македонија / Вардарска/.

На 6 јули 1942 година на планината Бигла во месноста Синедолско Кладенче, во регионот на село Златари - Преспа, беше формиран битолско - преспански НОИ одред "Даме Груев Ѓ. Тогаш беше избрано штабно раководство на одредот во состав: Јосиф Јосифовски - горчето Свентарот - политички комесар, Илија Спировски, заменик политички комесар, Гоце Велковски - Коста, командант, Науме Веслиевски - Овчарот, заменик командант, Нене Ђокиновски - Кочо, интендант. По акцијата - нападот на полицискиот участок (станица), на 18 август 1942 год., Овчарот стана командант на одредот. Од многуте настани - акции и борби во НОВ и ПОМ во кои учествувал Овчарот ќе наведем само некои: Прво весно - политичко кртивање на одредот "Даме Груев" беше на 2 август 1942 година со нападот на село Смилево. Тогаш беше одржан политички митинг, запленета и уништена архивата со воени и даночни списоци и реквизиционите преписки и друго. Со нападот на село Смилево, беше попречена намерата на бугарските фаленфијатори на историјата, 2 август, тој славен ден во историјата на македонскиот народ, да го прикажат како свој - бугарски. Бугарите подготвуваат голема прослава за Илинден во село Смилево, на која ќе присуствуваат и министерот на полицијата Габроски, но се пропадна. Овчарот како заменик командант умисли и успешно раководеше со акцијата, а тоа во народот силно одекна. Во средината на јануари 1943 год. одредот "Даме Груев" на чело со политичкиот комесар Јосиф Јосифовски - Свентарот и командантот Науме Веслиевски - Овчарот, изврши акција во село Пустец - Преспа под Албанија. Китото собрано од народот беше склондрирано - чувајќи во магацин од италијанската фашистичка окупаторска војска. Одредот го заплени од италијаните и го подели на народот на тие македонски села под Албанија.

По директива на Главниот штаб на НОВ и ПОМ во април 1943 година одредот "Даме Груев"



Груев" се префрли во Југоска Македонија, регион **Македонско - Костуровски**, каде воспостави врска со грчкиот партизански одред "Вичо" за заедничка соработка и дејствување, двата одреда изведуваат високо - политички борбени акции - напади на полициски станици, меѓу многуте ќе наведем две од акциите. Во селото Ќуф и Раково беа заробени и разоружани полицајци. На политичките митинзи на народот им се објаснувале целита на народнослободителната борба и пријателството со грчкиот и југословенските народи. Се разобличувале и бугарската и италијанската лажна пропаганда. Во овие и сите други борбни акции учествувале и Науме Веслиевски - Свчарот.

Во духот на одлуката на ГБ на НОВ и НОМ на 17 јули 1945 година во партизанската база на планината Галичица меѓност Ѓомје во регионот на село Бокреник - Пресна под италијанска фашистичка окупација одредот "Даме Груев" беше построен во присуство на членовите на ИК ОКН и членовите на ГБ на НОВ и НОМ - Кузман Јосифовски Питу, Цветко Узуновски Абас, политички комисар на ГБ на НОВ и НОМ и др. Македонското борбено краено знаме, политичкиот комисар на ГБ на НОВ и НОМ му го предаде на командантот на одредот "Даме Груев" Науме Веслиевски - Свчарот, а тој му го предаде на знаменосецот Кирие Јошевски - Пере. Борците тогаш дадоа заклетва. Потоа одредот "Даме Груев" на чело со командантот на одредот Свчарот и политичкиот комисар Свентарот на 17 јули 1945 тргна во поход за Дебарца. Одредот во Дебарца и Жалесијата од народот иайде на многу добар прием. Биз цела Дебарца и Жалесијата се вршеа акции, одржуваат политички митинзи по селата, им се објаснувале програмата и ставот на Партијата и задачите на НОВ и НОМ, се вршеше мобилизација на нови борци и др. Штабот на одредот на чело со командантот на одредот Науме Веслиевски - Свчарот и комисарот на одредот Јосиф Јосифовски - Свентарот, преведеа чекори за остварување соработка меѓу македонскиот народ и народностите што живеат во овие краини на Македонија, за коване на братството и единството меѓу македонскиот народ с народ-

ностите сили против заедничкиот непријател и ~~и њените~~ слуги.

Прва покрунина македонска регуларна војска во ~~Македонија~~ е баталјонот "Мирче Ацев". Формиран е на 18 август 1943 година. Плаката Карабинци - Славеј - Дебарца. Формациски состав на баталјонот на формирањето беше: командант Науме Веслиевски - Овчарот, за, скик командант Кире Трновски - Војводата, политички конесар Стојанко Ивановски - Ѓаванишки, заменик политички конесар Трајан Бодев - Гоце, интендант Војче Павловски - Стево, ~~што~~ него интендант стана Ефтијан Ристовски.

На 7 септември 1943 год. без нападнати италијанските карабинерски станици доцирани во селата: Белчинта, Левани и Велмеј - Дебарца. Секоја чета нападаше по една карабинерска станица. Борбата во село Велчинта беше крвава и нерамна. На италијаните им пристигна појачување, војска од Струга со камиони и борни коли, добро наоружани, додека ние беше помалубројни и слабо наоружани. Во оваа борба беше заробен двајца италијанци, а од нашите иако неколку загинати. Баталјонот беше примилен да отстапува со борба.

Во нападот во село Левани со една чета на баталјонот раководете овчарот беше заробен еден италијанец. Акцијата заврши добре без жртви.

На 11 септември 1943 год. баталјонот "Мирче Ацев" влезе во Кичево. Командантот на баталјонот изврши распоред по ударни групи. Касарната ја поседуваше, го обезбедуваше и расчистуваше градот, обезбедуваше од воено стратешко значење - хидроелектричната централа, ликвидираше италијанци и една жена шпиона - соработник на италијанскиот окупатор. На чело со командантот Овчарот, баталјонот изврши параден марш во градот. Се одржа масовен политички митинг во кој зборувад: Светозар Вукмановски - Тимпо, Јосиф Јосифовски + Светоф от, Љичче, Стефановски - Тарзан и др. Во акцијата извршена градот успешно и умешно раководеле командантот на баталјонот Науме Веслиевски- Овчарот. На 11 ноември 1943 год. во село ^{Сливово} Сливово - Дебарца формирана е Првата македонско - косовска бригада. Во составот на бригадата влегле баталјонот "Мирче Ацев", како прв баталјон, командант на баталјонот беше Науме Веслиевски - Овчарот. Во борбата со германците и балистите баталјонот доби задача да го поседне положајот ~~најсекоја~~ подвиг на патот Кичево - Дебар со задача да ја пресретне - попречи непријателската колона и да ја уништи. Баталјонот од вака ја нападна непријателската колона составена од германска војска и балисти. Не пријателската колона наполно беше уништена. Уништени се неколку камиони, една локомотива, неколку патоварски вагони со војска и опрема. Не пријателот беше поразен и даде многу жртви. Баталјонот

на положај го распореди командантот Овчарот. Оваа ~~одреда~~ тај тактичка, умешно и храбро ја изврши.

Првата македонска косовска бригада, некога меѓу 5 и 10 бригади од Дебарца изврши борбен поход преку планината Галичица ~~до Езеро~~ преспанското и Охридското Езеро, бригадата со напорен мара го совлада планинскиот масив и ја мине границата бугарско - грчка и бугарско - албанска на 6, 8 и 9 декември 1943 се проби преку албанска и грчката територија по брегот на Преспанското Езеро.

Во село Герман - мала Преспа - Ќејска Македонија извршена беше реорганизација на единиците, еден дел од борците од баталјонот "Мирче Ацев" се приклучија во баталјонот "Стив Наумов". Во село Герман баталјонот "Стив Наумов" официјално се приклучи како пети баталјон на македонско - косовска бригада. Тогаш на 9 декември 1943 год.

Науме Веслиевски - Овчарот стана командант на баталјонот "Стив Наумов". Бригадата го продолжи походот за Карпоа - Грција. Од село Зборско - Кожув планина на 31 јануари 1944 год. вечерта баталјонот "Стив Наумов" заедно со баталјонот "Христо Ботев" (бугарски баталјон) и членовите на ГИ на НОВ и НОМ Михаил Апостолски и Страхиљ Гигов, делегатот на ВИ на НОВ Светозар Вукмановиќ - Темпо иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ и др. го започна фаздуарскиот поход од Кожув планина до Козјак - регион кумановски. И покрај борбата со природната стихија сировата зима - испрекметено само што беше силните ветрови, надојдените студени реки, снегот кој на планината Веласина достигнуваше до еден и пол метар, галдот, неспасливето, борбата со непријателските сили, претставуваа големи тешкотии за борците - групата баталјони во пробивањето низ тешки терени и сирова зима низ источна Македонија борците покажаа голема издржливост. Големи непријателски сили беа концентрирани и ангажирани да ја уништат нашата колона и да го спречат походот. Во походот кај Исти Бани, на мостот на реката Брегалница непријателот имаше поставено селска стража, која го обезбедуваше мостот. Претходницата од баталјонот "Стив Наумов" тругна, а по неа колоната. Селската стража составена од три стражари почна да ја запира претходницата и извика : "Кој иде?" Командантот на баталјонот - Овчарот одговори: "Нами сме, бугарска војска". Тогаш со голема брана - умешност една тројка начело со Овчарот, Крсто Саколовски - Ордан и Славе Илиевски - Стево [] мостот му се доблишила на стражата и Овчарот прв го фати еден стражар за пушката и другите Крсто и Славе фатија по еден, ги разоруваат за неколку минути без да употребат оружје, ги поведеа со себе и така групата баталјони ја премине Брегалница на мостот. И реткве опасност да бидеше откриена и колоната да ја попречат и да претрпи исраз. Овчарот со групата и неговата храброст, умешност и вештина, ус-



пенно ги совлада стражарите на мостот. Во испоредка близина се изобилува бугарската војска и тенкови.

Во февруарскиот поход командантот на баталјонот Науме Веслиевски Овчарот умислил - борбено и тактички со воени вештини раководеше и командуваше со баталјонот. Походот успешно заврши од Кодув до Козјак кумановско. На 26 февруари во село Кеглане, на Козјак беше формирана грбота македонска НО бригада и во составот на формиралето влезе баталјонот на чело со командантот Науме Веслиевски - Овчарот.

Баладот на Кратово на 25 април 1944 год.

Една од успешните борби на III ИМОУБ беше завземањето на Кратово во пролетната офанзива каде бригадата пристигна голем успех и непријателот беше наполно поразен. Правиот баталјон "Стив Наумов" на III ИМОУБ, командантот Овчарот го распореди во градот за борба и акција. Во градот се изобилува бугарска фашистичка окупаторска војска која беше лоцирана во училиштето, а беше дојдена специјална ловачка единица за борба против единиците на народноослободителната војска имаше и контра - четници - слуги на окупаторот и шпијуни - предавници и административен апарат-општина. Баталјонот на чело со Овчарот пристигна голем војнички и политички успех при што сите бугарски војаници и контра четници беа заробени и разоружани, а шпијуните ликвидирани.

Во првата декада на август 1944 год. (по завршувањето на АСНОМ), баталјонот "Стив Наумов" на чело со командантот Науме Веслиевски Овчарот доби задача да тргне во поход од Козјак за Кокус. Тогаш баталјонот се одвои од III ИМОУБ. Науме Веслиевски - Овчарот беше бирај за народен пратеник. По наредба на ГШ на НОВ и НОМ во втората половина на август 1944 год. Науме Веслиевски - Овчарот беше поставен за командант на II ИМОУБ, а на 12 или 13 септември 1944 г. поставен беше за командант на 41 дивизија. Во втората половина на 1945 год. (летото) беше поставен за командант на VIII дивизија на КНОЈ. Иве што раскажува Коде Солунски за Науме Веслиевски - Овчарот. Читат: "Својот гојам ужас не му партизаните и народот од Македонија, Овчарот го создаде со својата несебичност и храброст, највервани карактерни својства во ослободителната војна и револуцијата. Тие атрибути ги красеа партизаните, затоа непосредната нивна цел - слободата, ја постигнаа. Во нивниот строј први се наредени поистакнатите. Нејзина Овчарот беше први меѓу првите, затоа



неслучајно стана прв командант на првот партизански баталјон "Ирче Ацев" на 18 август 1943 год. Тогаш кадароската политика неможеше да греки, вредностите на борците беше ~~забележана~~. Овчарот стана славен уште во 1943 год. Кои крајот на ~~јули 1944~~ год. Штабот на II-та оперативна зона доби наредба од Ги (пред капитулацијата на Бугарија) да формира дивизија. На едната бригада (II-та македонска) кои влегуваа во состав на првата македонска дивизија (41 НОВЈ) кое беше формирана на 25 август командант беше Наум Веслиевски - Овчарот. Фотографијата на која сме со Овчарот датира од деновите пред самото формирање на дивизијата или ден, два, потоа. Иле тогаш, со него, често се дружеше - знаници уште од слободна Дебарца - колку што си спомнувам иако Штаб на оперативна зона (Тико, Борче, Добри, Содунски) беше именувани и за прв Штаб на првата дивизија во Нешково, Овчарот беше еден од кандидатите за командант на дивизијата. Тој тога стана, и том иле, цел штаб, по неколку два месеца, прераснавме во Штаб (комплетно) на првот македонски корпус, подоцна познат како XV -ти македонски корпус. Посвеко секавање од тие денови што ми останало и за Овчар.

Седам по формирањето на дивизијата, штабот на дивизијата, штабот на втората македонска бригада (Овчар, Бочвар, Ико, Кагин) доби задача, од Дервен прилепско до Извор патот Прилеп - Велес со околините села, наполно да го претвори во слободна територија. За неколку дена, оваа задача беше извршена. Во таа време иако е колективно раководење, отворено се говореше дека Овчарот на јуриш им го препречи патот преку Бабула на германците, како и инсигнати дотогаш уште од Преспа 1942/43 година во својство на командант на одредот "Даме Груев" има големи заслуги. На полноќ на 1 септември под негово водство бригадата го ликвидира полицискиот пункт во Извор, доведе 62 заробени полицајци, 100 пушки, 150 револвери, 6 митралези, 1 минобрасач и многу муниција и друг материјал. Овчарот наредил сите ова да се натовари на триесетина запречни коли и ги довезе во делата Степанци и Номеново. Овчарот беше пофален од штабот на дивизијата. Тој беше природно интелигентен и голем другар. Како што тој со својата добродушијост ги сакаше борците, така тие и него го обожувале. Симпатиите кон него, кои крајот на војната, прераснаа Овчарот да стане жива партизанска легенда во Македонија. *

Иве што пишува Кузман Јосифовски - Ниту за Овчарот во извори на ослободителната војна и револуција во Македонија 1941-1945 Историја на национализмот [историја], книга II, том I, стр. 140 "Наум Веслиевски Овчарот". "Тој другар, по иое е најдан и најмногу се развива поли-

тички и затоа го туриме одговорен по Партијата. Науме Веслиевски - Овчарот од декември 1945 година до новември 1947 година заврши Битолската војна академија "Фрунзе" во Баку, по завршувањето на којштоа академија беше командант на III ударна дивизија, а во 1949 година беше командант на III ударна дивизија. Од ГМ на НОВ и ПОМ беше оценуван како најдобар командант во НОВ и ПОМ. Науме Веслиевски - Овчарот учествуваше во сите акции, борби, походи и во февруарскиот поход во именуваните единици. Се бореше за правда, слобода, разноврсност, ослободување на Македонија од ваковното рабство. Овчарот го красел сите особини како човек - комунист, борец - револуционер, нико воен раководител - старешина. Тој беше чесен, скромен, некометлив, принципиелен, дисциплиниран, крајно одан на Партијата и Револуцијата, неустрашен командант, херој, исполнителен на задачите. Се интересирале за се, особено за војната наука. Полагаше многу на личното изградување, природно интелигентен - бистар. Одликувал се повеќе воени одликувања, по чии беше потполковник. Овчарот даде голем придонес во НОВ и Револуцијата, стана легенда за Македонија.

Со Науме Веслиевски - Овчарот бил заедно во одредот "Даме Груев", баталјонот "Мирче Ацев", во баталјонот "Стив Наумов", во I МНОУБ и во III МНОУБ. Него го зами како што го описан, а еми остане во трајно сеќавање како светолок из Револуцијата и НОВ и ПОМ.

При правењето на резерватот се консултирал со соборци на Науме Веслиевски - Овчарот и тоа: Ќиро Соколовски, Иван Дојчиновски - Димче, Атанас Ѓасевски - Комито и други.

Науме Веслиевски почина на 28 декември 1972 год. кај неговата сестра Трајанка, во село Јанковец, Преспа.

Е. Ристовски

Ефтим Ристовски,

Носител на "Партизанска споменица 1941"

Ул. "Питу Гули" бр. 49 Скопје
Тел. 235-887

Види че солунски
седиште А и Л



Нападот на Кратово на 25 април 1944 год.

Една од успешните борби на II МНОУБ беше завземањето на Кратово во пролетната офанзива каде бригадата постигна голем успех и непријателот беше наполно поразен. Првиот батаљон "Стив Наумов" на III МНОУБ, командантот Овчарот го распореди во градот за борба и акција. Во градот се наоѓаше бугарската фашистичка окупаторска војска која беше лоцирана во училиштето, а беше дојдена специјална ловечка единица за борба против единиците на народноослободителната војска имаше и контрола - четници - услуги на окупаторот и шиууни-предавници и административен апарат-општина. Батаљонот на чело со Овчарот постигна голем војнички и политички успех при што сите бугарски војници и контра четници беа заробени и разоружани, а шиуните ликвидирани.

Во првата дека да на август 1944 год. (по завршувањето на АСНОМ), батаљонот "Стив Наумов" на чело со командантот Науме Веслиевски Овчарот доби задача да тргне во поход од Козјак за Кожуб. Тогаш батаљонот се одвои од III МНОУБ. Науме Веслиевски-Овчарот беше биран за народен пратеник. По наредба на ГШ на НОВ и ПОМ во втората половина на август 1944 год. Науме Веслиевски-Овчарот беше поставен за командант на II МНОУБ, а на 12 или 13 септември 1944 год. поставен беше за командант на 41 дивизија. Во втората половина на 1945 год. (летото) беше поставен за командант на VIII дивизија на КНОЈ.

Еве што раскажува Коче Солунски за Науме Веслиевски-Овчарот. Цитат "Својот голем ушад меѓу партизаните и народот од Македонија, Овчарот го создаде со својата несебичност и храброст, најбарајни карактерни својства во ослободителната војна и револуцијата. Тие атрибути ги красеа партизаните, затоа непосредната нивна цел-слободата, ја постигнаа. Во нивните строј први се наредени поистакнатите. Меѓутоа Овчарот беше прв меѓу првите, затоа неслучајно стана прв командант на првиот партизански батаљон "Мирче Ацев" на 18 август 1943 год. Тогаш кадровската политика неможеше да греши, вредностите на борците беа очевидни. Овчарот стана славен уште во 1943 год. Кон крајот на јули 1944 год. Штабот на II-та оперативна зона доби наредба од ГШ (пред капитулацијата на Бугарија) да формира дивизија. На едната бригада (II-та македонска) која влегуваа во состав на првата македонска дивизија (41 НОВЈ) што беше формирана на 25 август



командант беше Наум Веслиевски-Овчарот. Фотографијата на која сме со јвчарот датира од деновите пред самото формирање на дивизијата или ден, два, потоа, Ние тогаш, со него, често се дружевме и знаци уште од слободна Дебарца - колку што си спомнувам иако Штабот на оперативна зона (Тико, Борче, "обри, Солунски) бевме именувани и за прв Штаб на првата дивизија во Шешково, Овчарот беше еден од кандидатите за командант на дивизијата. Тој тоа стана, штом ние, цел штаб, по неполни два месеца, прераснавме во Штаб (комплетно) на првиот македонски корпус, подоцна познат како XV -ти македонски корпус. Посвеко сеќаваме од тие денови што ми останало и за Овчар.

Веднаш по формирањето на дивизијата, штабот на дивизијата, Штабот на втората македонска бригада (Овчар, Бонвар, Ико, Кагин) доби задача, од Дервен прилепско до Извор патот Прилеп - Велес со околните села, наполно да го претвори во слободна територија. За неколку дена, оваа задача беше извршена. Во тоа време иако е колективно раководење, отворено се говореше дека Овчарот на јуриш им го препречи патот преку Бабуна на германците, како и многупати дотогаш уште од Преспа 1942/43 година во својство на комаднат на одредот "Даме Груев" има големи заслуги. На полноќ на 1 септември под негово водство бригадата го ликвидира полицискиот шинкет во Извор, доведе 62 заробени полицајци, 100 пушки, 150 револвери, 6 митралези, 1 минофрач и многу муниција и друг материјал. Овчарот наредил сето ова да се натовари на триесет ина запрежни коли и ги довезоа во селата Степанци и Поменово. Овчарот беше пофален од штабот на дивизијата. Тој беше природно интелигентен и голем другар. Како штотој со својата добро-душност ги сакаше борците, така тие него го обожуваа. Симпатите кон него, кон крајот на војната, прераснаа Овчарот да стане жива партизанска легенда во "Македонија".

2. Еве што пишува Кузман Јосифовски - ПИТУ за Овчарот в извори на ослободителната војна и револуција во Македонија 1941-1945 Институтот на национална историја, книга II, том I, стр. 140 "Наум Веслиевски" "Овчарот" ој другар, по мое е најодан и најмногу се развива политички и затоа го туриме одговорен по Партијата во одредот".

Науме Велиевски - ^{вчарот од декември 1945 год. до ноември 1947} година заврши Бишата војна академија "Фрунзе" во Москва. По завршувањето на војната академија беше командант на дивизија, а во 1949 година беше командант на III ударна дивизија ~~во Приштина~~. Од ГШ на НОВ и ПОМ беше оценуван како најдобар командант во НОВ и ПОМ. Науме Велиевски-^{Овчарот} учествуваше во сите акции, борби, походи и во февруарскиот поход во именувани ~~те~~ единици. Се бореше за правда, слобода, равноправност, ослободување на Македонија од вековното ропство. Овчарот го красеа сите особини како човек-комунист, борец-револуционер, како воен раководител-старешина. Тој беше чесен, скромен, ненаметлив, принципиелен, дисциплиниран, крајно одан на Партијата и Револуцијата, неустрашив командант, херој, исполнителен на задачите. Се интересираше за се, особено за војната наука. Полагаше многу личности изградување, природно интелигентен-бистар. Одликуван со повеќе воени одликувања, по чин беше потполковник. Овчарот даде голем придонес во НОВ и Револуцијата, стана легенда за Македонија.

Со Науме Велиевски-^{Овчарот} беше заедно во одредот, "Даме Груев", батаљонот "Мирче Ацев", во батаљонот "Стив Наумов", во I МНОУБ и во III МНОБ. Него го знам како што го описав, ќе ми остане трајно секавање како светолок на Револуцијата и НОВ и ПОМ.

При правењето на реформата се консултираше со соборци на Науме Велиевски-^{вчарот} и тоа: Крсте ^{Околовски}, Иван ^{Ојчиновски-Димче}, Атанас Тасевски-Комито и други.

Науме Велиевски - почна на 28 декември 1972 год. кај неговата сестра Трајанка, во село Ѓанишево, Преспа.

Ефтим Ристовски
Носител на ^{***} артизанска споменица
1941 "
Ул. "Питу Гули" бр. 49 Скопје
Тел. 2351887